



**МСФИ  
РЕВИЗИЈА**

# МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – СКОПЈЕ

11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје  
Даночен број: 5080012502283  
Телефон: 02 3 11 23 23 и Мобилен: 070 333 713  
[www.msfirevizija.com.mk](http://www.msfirevizija.com.mk); e-mail: [revizija@msfi.mk](mailto:revizija@msfi.mk)

Согласно член 35 од Законот за ревизија ("Службен Весник на РМ" бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18), МСФИ Ревизија ТП - Скопје го објавува следниот:

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

Извештај за транспарентност за 2020 година содржи информации во врска со:

- опис на правната структура и сопственост на друштвото за ревизија
- опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа
- опис на управувачката структура на друштвото за ревизија
- опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на функционирањето на овој систем
- датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно со членот 20-а од Законот за ревизија
- список на субјекти на кои е извршена ревизија во претходната година
- изјава за независно работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени
- изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија, односно овластениот ревизор-трговец поединец за континуираното професионално усовршување на овластените ревизори во текот на претходната година;
- финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет во четири категории: од услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки, дополнителни услуги на уверување во квалитет, даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги и
- информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор

## I. ОПИС НА ПРАВНАТА СТРУКТУРА И СОПСТВЕНОСТ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР – ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ

### а) Адресни податоци

Полн назив:	МСФИ РЕВИЗИЈА Жарко Душан Михајловски Трговец поединец - Скопје	
Опис на правна форма	Трговец поединец	
Место на основање	Скопје	
Дата на основање	06.03.2012 година	
Основна главнина	Нема	
Главна шифра на дејност според Централен Регистар	69.20 Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување	
Регистерски број во ИОРРМ	ТП012	
Број на лиценца за работа на вршење ревизија	Регистарски број на лиценца број 01 Број 07-221/1 од 20.05.2013	
Адреса на подружници	Нема	
Основани друштва во земјата и странство во целосна или доминантна сопственост на друштвото	нема	
Број на вработени со полно работно време	На 31.12.2020	4 вработени
	На 31.03.2021	4 вработени
Број на вработени на скратено работно време	нема	
Број на вработени овластени ревизори на неопределено работно време	На 31.12.2020	2 овластени ревизори
	На 31.03.2021	2 овластени ревизори

### б) Основање и правна структура

МСФИ Ревизија ТП - Скопје е формирана во согласност со Законот за ревизија, регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 06.03.2012 година врз основа на Законот за трговски друштва како трговец поединец и има добиено од Советот за унапредување и надзор на ревизијата лиценца за работа за вршење на работи на ревизија на овластен ревизор - трговец поединец на 20.05.2013 година со регистарски број на лиценца 01.

### в) Сопственост

МСФИ Ревизија ТП - Скопје е регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија како трговец поединец и е во целосна сопственост на 1 (едно) физичко лице, овластен ревизор, Жарко Михајловски. Имајќи ја во предвид формата на трговец поединец МСФИ Ревизија нема основна главнина и основачот одговара за своите обврски лично и неограничено со сиот свој имот.

**в) Осигурување од професионална одговорност**

Минимална сума за покривање на штетен настан	120.000 евра, односно (7.380.000,00 денари)
Број на полиса	130170063845
Друштво за осигурување	Уника АД - Скопје
Период на осигурување	01.01.2021 - 01.01.2022

**г) Список на овластени ревизори вработени во друштвото на ден 31.12.2020 година**

Ред. бр.	Број во регистер	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР	Број на лиценца
1	ОР189	Жарко Михајловски	Број на лиценца 11 07-54/1 од 26.03.2013
2	ОР257	Ивица Марчевски	Број на лиценца 225 08-7 од 25.09.2018

**II. ОПИС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА МРЕЖА И ПРАВНИТЕ И СТРУКТУРНИТЕ АНГАЖМАНИ ВО МРЕЖАТА КАДЕ ШТО ПРИПАЃА СУБЈЕКТОТ**

МСФИ Ревизија ТП - Скопје делува како овластен ревизор на територија на Република Северна Македонија и не припаѓа на ниедна професионална мрежа. Канцеларијата е основана и работи со цел давање на услуги на комитентите кои делуваат на пазарот во Република Северна Македонија.

**III. ОПИС НА УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА**

Управител на МСФИ Ревизија ТП - Скопје е Жарко Михајловски, овластен ревизор

**IV. ОПИС НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ИЗЈАВА ОД ОВЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОВОЈ СИСТЕМ**

Политиката на МСФИ Ревизија ТП - Скопје е да одржува високо ниво на интегритет, професионални стандарди и квалитетна услуга со константно следење на правната и економската легислатива, како и одржување на висок степен на професионално знаење.

Врз основа на барањата на Законот за ревизија, МСФИ Ревизија ТП - Скопје има усвоено Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од МСФИ ревизија ТП - Скопје, кој е подготвен врз основа на насоките за политиките на контролата на квалитет дефинирани во Меѓународните Стандарди за ревизија, Кодексот на етика на професионалните сметководители на IFAC и Законот за ревизија.

Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од МСФИ ревизија ТП - Скопје е изготвен согласно барањата на:

- МСКК 1 - Меѓународниот стандард за контрола на квалитет 1 и
- МСР 220 - Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи.

МСКК 1 се однесува на одговорностите на МСФИ Ревизија ТП - Скопје да воспостави и одржува систем на контрола на квалитет кој обезбедува разумно уверување, дека МСФИ Ревизија ТП - Скопје и персоналот се придржуваат на професионалните стандарди и законските барања и дека извештаите кои друштвото ги издава се соодветни на дадени околности. Системот на контрола на квалитет вклучува политики и постапки кои се однесуваат на:

- Одговорности на лидерите за квалитет во рамките на друштвото
- Релевантните етички барања
- Прифаќање и одржување на односите со клиентот и специфични ангажмани
- Човечките ресурси
- Извршување на ангажманот и
- Надгледување

МСР 220 се однесува на одговорностите на МСФИ Ревизија ТП - Скопје и ревизорскиот персонал само за ревизорските ангажмани.

Одговорен за квалитетот на севкупната ревизорска работа на друштвото е управителот на друштвото (овластен ревизор) кој во името на МСФИ Ревизија ТП - Скопје ги потпишува ревизорските извештаи.

Управителот на МСФИ Ревизија ТП - Скопје донесува програма во вид на прашалници за постапките и процедурите за вршење на внатрешната контрола на квалитетот. Политиките и процедурите на внатрешниот систем на контрола на квалитет вклучуваат континуирана проверка на системот на контрола на квалитет, заедно со периодична контрола на конкретни завршени ангажмани. Периодичната проверка вклучува проверка на најмалку еден ангажман за секој партнер за периодот кој се испитува, а се врши најмалку еднаш годишно. Начинот на кој е организиран системот на проверка зависи од следните фактори: Број на ангажмани во периодот, резултатите од претходната проверка, природата и комплексноста на ангажманите во однос на ризикот поврзан со клиентите и специфичноста на ангажманите.

Врз основа на барањата на Законот за ревизија, МСФИ Ревизија ТП - Скопје, доследно се придржува кон усвоениот Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од МСФИ ревизија ТП - Скопје, како на ниво на трговец поединец, така и на ниво на поединечните ангажмани, се со цел да се обезбеди дека вработените се придржуваат кон интерните акти на друштвото при спроведување на поставените задачи од страна на раководителот на ревизорските тимови.

(прилог: изјава)

## V. НЕЗАВИСНОСТ НА РЕВИЗОРОТ

МСФИ Ревизија ТП - Скопје посебно внимание и придава на независноста, а со тоа и на проверка во сите ситуации каде што е можно загрозување на независноста на ревизорот, бидејќи сметаме дека независноста е основа за квалитетот, објективноста, професионализмот и довербата во ревизорската работа. Независноста ја разбираме со исполнување на следниве критериуми:

- Чесност и објективност
- Професионална стручност и должно внимание
- Избегнување на етички судири со клиентите
- Доверливост
- Професионално однесување
- Почитување на барањата од Стандардите за етика

Независноста на ревизорот ние цениме дека е загрозна во следниве случаи:

- Доколку истовремено освен ревизорски услуги на клиентот му се обезбедуваат и сметководствени услуги и / или услуги на процена и судски вештачења
- Ако членови на ревизорскиот тим се во блиско сродство со некои од раководството на клиентот,
- Ако било кој од ревизорскиот персонал има било каков финансиски интерес со клиентот или е вклучен во управувачките и надзорни структури во органите на клиентот
- Ако еден ист ревизорски тим 7 години по ред врши ревизија кај ист клиент.

Независноста на ревизорскиот персонал се испитува на неколку нивоа и тоа: по пат на изјави, на годишно ниво за сите клиенти со кои друштвото има склучено договори за ревизија, пред назначување на членовите на конкретен ревизорски тим, а членовите на ревизорските тимови во одлуките за назначување се предупредени да го известат управителот доколку во текот на ревизијата се создадат околности со кои може да биде загрозна нивната независност.

(Прилог изјава)

#### **VI. ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ И ДРУГИОТ РЕВИЗОРСКИ ПЕРСОНАЛ**

МСФИ Ревизија ТП - Скопје им овозможува на своите вработени нивно натамошно професионално усовршување преку присуство на семинари во земјата и странство организирани од Институтот на овластени ревизори или акредитирани институции. Исто така се организираат интерни семинари од областа на ревизијата во рамките на друштвото а се испраќаат и на семинари кои ги организираат овластени консултантски куќи од областа на даноците и сметководството. Друштвото располага и со солиден фонд на стручна литература, видео и аудио предавања од областа на ревизијата, даночната регулатива и сметководството.

(Прилог изјава)

#### **VII. ДАТУМ НА ИЗВРШЕНА ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО КВАЛИТЕТОТ НА РЕВИЗОРОТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 20-а ОД ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Согласно член 19-а од Законот за ревизија, овластените ревизори – трговци поединци подлежат на систем за контрола на квалитет, заради усогласеност на работењето на ревизорите со процедурите на вршење на ревизија пропишани со Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и Законот за ревизија.

Последната проверка заради уверување во квалитетот е извршена во септември 2020 година за ангажманите на овластените ревизори Жарко Михајловски и Ивица Марчевски. Проверката е извршена од страна на проверувачите на контрола на квалитет при Институтот на овластени ревизори на Република Македонија. Конечниот извештај за извршена контрола е доставен на 7.12.2020 година.

##### **VII.i Период кога е извршена контролата**

Од 14 септември до 18 септември 2020 година од страна на проверувачите на контрола на квалитет на ИОРРМ.

**VII.a Период за кој се однесува контролата**

Извршени ревизорски ангажмани за ангажмани на ревизија на финансиски извештаи за годината што завршила на 31 декември 2018 година.

**VII.b Предметот на контролата**

Контрола на системот на контрола на квалитет и три поединечни ангажмани за ревизија на финансиски извештаи.

**VIII. СПИСОК (ЛИСТА) СО ЦЕЛОСЕН НАЗИВ НА СУБЈЕКТИ НА КОИ Е ИЗВРШЕНА ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА РЕВИЗИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ЗА КОЈА СЕ ИЗВЕСТУВА**

МСФИ Ревизија ТП - Скопје во текот на 2020 година има извршено ревизија на финансиските извештаи на следните субјекти:

<b>ЗАКОНСКИ РЕВИЗИИ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
1.	АД Жито леб Охрид
2.	Сан марти ДОО - Тетово
3.	Алена ДООЕЛ - Скопје
4.	ВИВАКС ДОО, СКОПЈЕ
5.	Кав комерц Петар ДООЕЛ - Кавадарци
6.	Анекс ДООЕЛ - Скопје
7.	Турист инжинеринг ДООЕЛ - Охрид
8.	Биотек ДОО - Скопје
9.	Гипсар ДОО - Скопје
10.	АСП ПАК ДООЕЛ Охрид
11.	Гранап ГНП ДООЕЛ - Скопје
12.	Жито Скопје Силбо ДООЕЛ - Скопје
13.	Напредок ДООЕЛ - Тетово
14.	Комтрејд Дистрибуција ДООЕЛ - Скопје
15.	Еуроедил - Холдинг ДООЕЛ село Скудриње Ростуше
16.	Фибула ЕР Травел ДООЕЛ - Скопје
17.	Бисера комерц Битола дооел
18.	Кватро ДОО - Куманово
19.	Метал-нет ДОО Куманово
20.	Дени Интернационал Страшко ДООЕЛ - Скопје
21.	Беровиќ бетон ДОО - Скопје
22.	Биспромет агроцентар увоз-извоз Битола доо
23.	Екошар ДОО - Тетово
24.	Атомем ДОО - Скопје
25.	Омнихем-Фарм ДООЕЛ експорт-импорт Визбегово Скопје
26.	Искра АТГ ДООЕЛ Скопје
27.	Академска книга ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
28.	Бучен Козјак ДОО Куманово
29.	Пашоски Тутунски Дилер ДООЕЛ Скопје
30.	Компанија Велкоски ДОО увоз-извоз Скопје

<b>ЗАКОНСКИ РЕВИЗИИ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
31.	Промет Стеел Холдинг ДОО - Скопје
32.	Гајрет ДООЕЛ с.Лабуништа Струга
33.	Синерга ДООЕЛ - Струга
34.	Нетто маркет ДОО с.Лабуништа Струга
35.	Гаминг професионал ДООЕЛ - Тетово
36.	Хантерс ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
37.	Ре-Актив ДОО - Скопје

<b>ДОГОВОРНИ РЕВИЗИИ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
1.	Здружение ЕСЕ Скопје
2.	Здружение Прва детска амбасада во светот МЕГАШИ- Република Македонија Скопје
3.	Актив-хаир ДООЕЛ - Куманово

#### **IX. ФИНАНСИСКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД РЕВИЗИЈАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ**

<b>ВИД НА ПРИХОД</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
➤ услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно МСР)	4.312.036,00	95,06%	4.111.254,00	98,34%
➤ дополнителни услуги за уверување во квалитет (согласно другите релевантни објави на IFAC, прифатени и објавени во РМ)	90.374,00	1,99%	69.463,00	1,66%
➤ даночни советодавни услуги	-	-	-	-
➤ други неревизорски услуги	133.846,00	2,95%	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>4.536.256,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.180.717,00</b>	<b>100,00%</b>

#### **10. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСНОВАТА ПО КОЈА СЕ УТВРДУВА ХОНОРАРОТ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР**

При ревизијата, хонорарот се утврдува според големината на субјектот или проектот, бројот на предвидени часови и потребен број на извршители во тимот.

Број 0302-17/21

Скопје, 31 Март 2021 година

Управител на  
МСФИ Ревизија ТП - Скопје  
Жарко Михајловски  
Овластен ревизор




## ИЗЈАВА

### ОД ОВЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Одговорниот за квалитетот на ревизиите, Управителот на овластениот ревизор - трговец поединец изјавува дека системот на контрола на квалитетот на овластениот ревизор - трговец поединец функционира на начин што обезбедува разумна сигурност дека овластениот ревизор - трговец поединец и ангажираниот персонал се усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања, и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.

Скопје, 31.03.2021 година

Изјавил

Управител на  
МСФИ Ревизија ТП -  
Скопје  
Жарко Михајловски  
Овластен ревизор





## ИЗЈАВА

### ЗА НЕЗАВИСНОТО РАБОТЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ СО КОЈА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОСТОЈАТ ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА НЕЗАВИСНОСТА И ДЕКА ИСТИТЕ СЕ СПРОВЕДЕНИ

Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и националното право, МСФИ Ревизија ТП - Скопје, има усвоено Политика за независност со цел да се овозможи сите партнери и вработени во МСФИ Ревизија ТП - Скопје да бидат објективни и независни од сите ревизорски и неревизорски клиенти и нивните поврзани субјекти. Со оваа политика се дефинираат услугите кои можат или не можат да се извршат од страна на МСФИ Ревизија ТП - Скопје како надворешен ревизор. Таа е дизајнирана да и помогне на МСФИ Ревизија ТП - Скопје во проценувањето на потенцијалните конфликти на интерес во работата која ќе ја извршуваат ревизорите.

Усвоениот систем на интерна контрола и процедури за проверка на усогласеноста на независноста, со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите доследно се спроведуваат.

Скопје, 31.03.2021 година

Изјавил

Управител на  
МСФИ Ревизија ТП -  
Скопје  
Жарко Михајловски  
Овластен ревизор



## ИЗЈАВА

### ЗА ПОЛИТИКАТА ШТО ЈА СЛЕДИ ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА КОНТИНУРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

Во функција на унапредување на квалитетот на ревизорските постапки а согласно член 28 од Законот за ревизија, овластениот ревизор - трговец поединец има развиено политики на:

- континуирана едукација на овластените ревизори во рамките на Институтот за овластени ревизори на РМ и од акредитирани институции во странство
- перманентна едукација на персоналот преку присуство на семинари во организација на консултантски куќи од Македонија, интерни семинари во рамките на друштвото, набавка на стручна литература, финансиска поддршка при подготовка и полагање на ревизорскиот испит, финансиска поддршка при доедукација во областа на информатички технологии
- консултации во рамките на друштвото, како и со надворешни соработници

МСФИ Ревизија ТП - Скопје, потврдува дека усвоениот систем на политики и процедури во функција на зголемување на квалитетот на едукација на кадарот со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите од година во година доследно ги применува.

Скопје, 31.03.2021 година

Изјавил

Управител на

МСФИ Ревизија ТП -

Скопје

Жарко Михајловски

Овластен ревизор

